

МУЛТИ-СПЛИТ

ПОТРЕБНА ВИ Е САМО ЕДНА
НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА.





Од 3 до 5 пати
помала инвестиција.



Од 3 до 5 пати повеќе
енергетска ефикасност.



Од 3 до 5 пати повеќе простор
на вашата тераса.




Пронајдете го мулти-сплит решението за вашиот дом

*Зависно од типот на мулти-сплит решение за кое ќе се одлучите.

Помалку значи повеќе:

Помалку место, потивок звук, помал визуелен ефект

Зошто да одберете една надворешна единица поврзана со повеќе внатрешни единици?



Сплит

За секоја внатрешна единица, потребна ви е надворешна единица.


Повеќе надворешни единици зафаќаат повеќе место.

Повеќе надворешни единици се визуелно го намалуваат просторот

Повеќе надворешни единици, значи повеќе звучност.

Повеќе надворешни единици ја зголемуваат потрошувачката.

Дури и најмалите единици може да бидат преголеми за малите простории.



Мулти-сплит

Поврзување до максимум 5 внатрешни единици на 1 надворешна единица.

✓ **Заштедете место**

✓ **Помал визуелен ефект**

✓ **Потивно решение**

✓ **Поголема енергетска ефикасност.**

✓ Повеќе флексибилност околу изборот на внатрешните единици, прилагодливи на секоја големина на просторија.

Максимална лична удобност

Daikin мулти-сплит системот ви овозможува бескрајна можност за креирање на удобен и пријатен дом... Претставува одличен начин да ги решите температурните потреби на секоја од вашите соби, без разлика на големината, вашиот стил или буџетот, а истотака го намалува вашето влијание врз животната средина!

Флексибилен систем- прилагодлив на вашите потреби

Предностите во изборот на мулти-сплит решение вклучуваат:

- › **До 5 внатрешни единици** можат да бидат поврзани на само една надворешна единица.
- › Секоја внатрешна единица **може да биде регулирана независно**.
- › Одберете ја вашата внатрешна единица од **нашиот широк асортиман** на производи од серијата SkyAir и Split.
- › Одберете внатрешни единици со мали капацитети, **дизајнирани само за мали простории**, кои се достапни само во асортиманот на мулти-сплит системот.
- › Планирајте да додадете **дополнителна единица во иднина?** Едноставно, само одберете надворешна единица со доволен капацитет, и поврзете ги внатрешните единици кога сакате.
- › Постои можност да поврзете Altherma Hybrid топлотна пумпа со вашиот мулти-сплит систем, со цел да добиете греење и **санитарна топла вода**.

Разубавете ја вашата околина

Мулти-сплит единицата не е само "позелена" од традиционалниот сплит систем, туку ви помага во разубавување на околината со намалување на бројот на надворешни единици на само една единица.

- › **Помалце видливо:** Полесно е да сокриеш една надворешна единица на тераса или во градината.
- › **Предизвикува помалце звук:** Една единица е потивка од повеќе надворешни единици.
- › **Користи помалку енергија:** Нашиот високо ефикасен компресор произведува доволно енергија за функционирање до 5 внатрешни единици, а воедно заштедува енергија.
- › **Потреба од помала количина на фреон:** Мултисплит единицата опслужувајќи повеќе внатрешни единици наеднаш користи помалку фреон одколку класичните сплит единици.
- › **Помало влијание врз природата:** Потребни се помалце ресурси да изградиш и испорачаш една надворешна единица.

Совети и Трикови



Не ви е потребно да ја инсталирате секоја внатрешна единица во моментот.

На пример, потребни ви се две внатрешни единици, но планирајте да додадете и трета во блиска иднина, потребно е само да одберете надворешна единица со три конекции и третата единица ќе можете да ја инсталирате кога ќе посакате.



Заштедете простор!

Кога ќе дојде моментот за замена на старите сплит единици, поставете мултисплит единица, искористете го истиот простор и отворете можност за задржување на старите внатрешните единици, надополнети со нови за да го направите домот уште попријатен.



Запознаете се со регулативите.

Локалните регулативи најчесто забрануваат поставување на повеќе надворешни единици на видливи површини. Мултисплит единицата со една надворешна единица ви ја олеснува работата и го прави вашиот дом конфорен.

Изберете

од големиот
асортиман на
внатрешни единици



Достапен е голем
асортиман на
внатрешни единици,
озможувајќи
комплетна слобода да
одберете врз основа
на барањата на вашата
просторија, ентериерот
или буџетот.

stylish

Енергетска ефикасност до:

A+++

Ниво на звук

to 19 dB



- › Компактен и функционален дизајн прилагодлив на секој ентериер
- › Три елегантни бои: бела, сребрена, црна со дрвен дизајн
- › Со освежувачки титаниумски апетит-филтер
- › Flash Streamer технологија за свеж, здрав воздух
- › Редизајнираниот вентилатор ви овозможува речиси нечујна работа на единицата
- › Интелигентниот термички сензор и "Coanda" ефектот на движење на воздухот овозможуваат перфектна температура и квалитетна дистрибуција на воздухот
- › Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен телефон

Капацитети од 1,5 до 5,0 kW

1,5 kW 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW

emura

Енергетска ефикасност до:

A+++

Ниво на звук

to 19 dB



- › Дизајнирана да ги задоволи осетливите барања на Европските дизајнери
- › Сребрен променлив алерген и филтер за прочистување на воздухот кој прочистува 99% од алергените како што се: полен и прашина
- › 3D технологијата на исфрлање на воздухот, ви овозможува лесно разнесување на топлиот и ладниот воздух до сите недостапни места во просторијата
- › Детекторот за движење во просторијата вграден во единицата, го детектира вашето присуство и ве заштитува од директно влијание на воздухот од клима уредот
- › Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен телефон

Капацитети од 2,0 до 5,0 kW

2 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW



perfera



Енергетска ефикасност до:

A+++

Ниво на звук

to 19 dB

- › Атрактивен, елегантен дизајн со футуристички елементи.
- › "Flash Streamer" технологија за свеж и здрав воздух.
- › 3D технологијата на исфрлање на воздухот ви овозможува, пренесување на топлиот и ладниот воздух до сите недостапни места во просторијата.
- › Детекторот за движење во просторијата вграден во единицата, го детектира вашето присуство и ве заштитува од директно влијание на воздухот од клима уредот
- › Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен телефон.

Капацитет од 1,5 до 7,2 kW

1,5 kW 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,2 kW

comfora



Енергетска ефикасност до:

A++

Ниво на звук

to 19 dB

- › Практично нечујно: единицата работи толку тивко што се заборава дека постои во просторијата.
- › Сребрен променлив алерген и филтер за прочистување на воздухот кој прочистува 99% од алергените како што се: полен и прашина.
- › 3D технологијата на исфрлање на воздухот, ви овозможува лесно разнесување на топлиот и ладниот воздух до сите недостапни места во просторијата.
- › Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен телефон.

Капацитет од 2,5 до 3,5 kW

2 kW 2,5 kW 3,5 kW

Njësi Tokësore FVXM-F



Енергетска ефикасност до:

A++

Ниво на звук

to 23 dB

- › Заборавете на ладни нозе, само уживајте во чувството на топол воздух кој кружи од подот низ единицата.
- › Флексибилна и дискретна, единицата е скоро неприметна на сидот.
- › Вертикален аутоматски пренос на воздухот.
- › Идеално решение каде таванската инсталација на сплит единиците е невозможна,
- › Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен телефон.

Капацитет од 2,5 до 5,0 kW

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW



Каналска единица

FDXM-F9

Енергетска ефикасност до:

A+

Ниво на звук

to 27 dB

- › "Невидлива" единица, поради тоа што монтажата се врши во плафонот, видливи се само решетките за дистрибуција на воздухот.
- › "Dry" програмата овозможува намалување нивото на влажност без да влијае врз промена на температурата во просторијата.
- › Воздушниот филтер овозможува да стабилна циркулација на чист воздух.
- › Интегриран Wi-Fi уред за лесно поврзување со вашиот мобилен телефон.

Капацитети од 2,5 до 6,0 kW

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW



Хибридна топлинска пумпа

Daikin Altherma

Поврзете ја хибридната топлинска пумпа на вашиот мултисплит систем за греење и производство на топла вода.

- › Хибридната технологија ги комбинира котелот на гас и воздух-вода топлинската пумпа со цел да ви овозможи греење и санитарна топла вода.
- › Во зависност од надворешната температура, цената на електричната енергија и внатрешното топлинско побарување, Daikin Altherma hybrid топлинската пумпа секогаш го одбира најекономичниот модул на работа.
- › Економична инвестиција: нема потреба од промена на постоечките радијатори (до 80°C) и цевна инсталација.
- › "Online" контролерот (опционален): контролирајте ја вашата внатрешност од било која локација со апликација која е поврзана на вашата локална интернет мрежа.

Со Altherma Hybrid системот може да заштедите:


- ✓ Радијатори
- ✓ Подно греење
- ✓ Санитарна топла вода



Daikin Online контролер

Контролата на вашиот систем за климатизација никогаш не бил полесен! Со Daikin Online апликацијата, може да ја контролирате и пратите работата на вашиот систем, иако не сте дома. Можете да ја идентификувате секоја соба одделно и да ја контролирате секоја единица индивидуално.

Уживајте во апликацијата со интуитивен изглед



Контрола на работниот режим, температура, прочистување на воздухот, брзина на вентилатор и насоката.

Распоред на поставена температура, режим на работа и брзина на вентилатор

Следете ја вашата потрошувачка енергија, сетирајте распоред за празници

Идентификувајте ги просториите во вашиот дом.

Преглед:

- › Статус на вашиот клима уред.
- › Разгледајте ги **графиконите за енергетска потрошувачка**.

Контрола:

- › **Режимот на работа**, поставената температура, брзината на вентилаторот и функција на моќен режим, насока на воздухот и филтрирање.
- › Далечински контролирајте го вашиот систем

Распоред:

- › Поставете ја температура и режимот на работа до 6 дневни режими на работа во тек на 7 дена.
- › Активирајте ја опцијата за годишен одмор.
- › Погледнете во интуитивен режим
- › Интеграција на производи од трет производител и услуги преку IFTTT
- › Ограничување на побарувачката/моќност (само Сплит).

Надворешни единици за мултисплит решение.

Нашиот голем асортиман на надворешни единици ни овозможува да создадеме систем кој ќе одговори на потребите на вашиот дом.

- ✓ Сезонска ефикасност со вредност до A+++ на ладење и A++ на греење со помош на обновената технологија.
- ✓ До 5 единици можат да бидат поврзани на 1 надворешна единица, сите внатрешни единици можат да бидат контролирани индивидуално и нема потреба да бидат инсталирани во иста соба и во исто време. Тие работат истовремено во режим на ладење или греење.
- ✓ Користење на R-32 фреон значи, намалено влијание врз природата, поголема енергетска ефикасност на единицата и користи помалце енергија од единиците со R-410A.
- ✓ Надворешните единици ја содржат последната верзија на "swing" компресор кој е тивок и има висока енергетска ефикасност.
- ✓ Нашата компактна надворешна единица целосно го ослободува вашиот простор на балконот или вашата градина.
- ✓ Одберете од големиот асортиман на внатрешни единици: сидно монтажна, каналска единица, парапетна единица дури и Daikin Altherma Hybrid.



Надворешна единица	Бројот на внатрешни единици кои можат да бидат поврзани?	Капацитет на ладење/ греење kW	Сидна единица																			Парапетна единица (FVXM-F)									
			Stylish (CTXA/FTXA-AW/S/T)					Emura (FTXJ-M)				Perfera (CTXM/FTXM-N)						Comforta (FTXP-M)				25	35	50							
			15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50					
2MXM40M	2	4,0/4,2	●	●	●	●					●	●	●								●	●	●	●	●	●					
2MXM50M9		5,0/5,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				
3MXM40N	3	4,0/4,6	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●			
3MXM52N		5,2/6,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●		
3MXM68N		6,8/8,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	
4MXM68N	4	8,0/9,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	
4MXM80N		8,0/9,6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●
5MXM90N	5	9,0/10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●



Дали знаете што значи 3MXM40N?

Всушност е поедноставно него што изгледа! **MXM-N** претставува име на нашата најнапредна мултисплит надворешна единица, бројот **3** ви го прикажува бројот на внатрешни единици кои можат да се поврзат и **40** ви го прикажува капацитетот на ладење **4,0 kW**

Производите на Daikin се дистрибуирани од страна на:

PAKSON
02 3109 998 | www.pakson.mk



Daikin Europe N.V. учествува во програмата Eurovent Certification за Пакувања со течност за ладење (LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU), Проверете ја важноста на сертификатот на интернет: www.euroventcertification.com или со помош на: www.certiflash.com

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.mk

Тековната публикација е составена само по пат на информација и не определува обврзувачка понуда со Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH ја состави содржината на оваа публикација според свои познавања. Не се издава изречна и имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, доверливоста или состојбата за работа за определени намени на неговата содржина и производите и услугите што се содржат внатре. Спецификациите се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH експлицитно ја отфрла секоја одговорност за било какво директно или индиректно оштетување, во најширока смисла, што произлегува од употребата и/или интерпретацијата на оваа публикација. Сета содржина е заштитана со авторски права од страна на Daikin Europe N.V.

Брошура Multi-Split DACE | Верзија Август 2019
Ги зачувуваме правата за грешки при печатење и измени на моделите